

ИЗЈАВА
за потврдување на усогласеноста на објавените извештаи и податоци

Од Елеонора Згоњанин Петровиќ,
(име и презиме)

Управител,
(функција)

26.12.2024
(датум на назначување за надлежно лице за
потврдување на усогласеноста)

Потврдувам дека објавените извештаи и податоци со состојба на датум 31.12.2025 година, се усогласени со барањата на Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банките („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 36/23 и 179/24) и со политиката за објавување податоци и извештаи на Штедилница ФУЛМ.

Датум
27.5.2026

Потпис

A circular stamp of the company "Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје" is visible, partially overlapping a handwritten signature. The signature is written in black ink over a horizontal line.

Извештај за основните елементи на политиката за објавување извештаи и податоци

Реден број	Податок	Опис
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Датуми на политиката	Датум
1,1	Датум на донесување	26.12.2024
1,2	Датум на ревидирање	30.12.2025
2	Основни елементи на политиката	Опис
2,1	Начин на оцена на точноста	Не е применливо
2,2	Идентификување на материјалните податоци	Не е применливо
2,3	Идентификување на сопствените податоци	Не е применливо
2,4	Идентификување на доверливите податоци	Не е применливо
3	Извештаи и податоци	Фреквенција на објавување на извештаите и податоците
	Стандардни извештаи и податоци	Не е применливо
	Дополнителни извештаи и податоци	Не е применливо

Извештај за основните податоци за банката

Реден број	Податок	Опис
1	2	3
1	Назив	ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ДОО СКОПЈЕ
2	Седиште	Ул. Св.Кирил и Методиј 48, 1000 Скопје
3	Даночен број	4030999359702
4	Единствен матичен број	5282748
5	Шематски приказ на организациската структура	http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Organization-Chart-filijali.png
		http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Organization-Chart-osnova.png
		http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Organization-Chart-centrala-.png
6	Број на вработени	29
7	Финансиски активности коишто може да ги врши банката	<p>1.Прибирање на депозити од физички и правни лица од Република С. Македонија</p> <p>2.Одобрување на кредити на физички и правни лица од Република С. Македонија</p> <p>3.Отварање посебни сметки на платежни институции и институции за електронски пари на кои се депонираат примените парични средства заради нивна заштита во согласност со законот со кој се уредуваат платежните услуги и платните системи</p> <p>4.Изнајмување сефови, остава и депо</p> <p>5.Купување и продавање на државни хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари во свое име и за своја сметка</p> <p>6.Продажба на полиси за осигурување</p> <p>7.Посредување во склучување договори за кредити и заеми</p> <p>8.Обработка и анализа за информации за кредитна способност на правни лица</p> <p>9.Економско финансиски консалтинг</p>
8	Финансиски активности коишто ги врши банката во моментот	<p>1.Прибира депозити од физички лица</p> <p>2.Одобрува кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице</p> <p>3.Економско-финансиски консалтинг</p>
9	Тарифа за каматите и надоместоците што ги наплаќа банката	https://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Nadomest-za-odobruvanje-za-kredit-so-godisna-stapka-na-SVT.pdf
		http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Nadomest-pri-odobruvanje-so-isplata-na-kredit-SVT.pdf
		https://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Nadomesti-za-dopolnitelni-uslugi.pdf
		http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/nadomest-pri-odobruvanje-kredit-so-promenлива-kamata.pdf
		http://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2026/05/Nadomest-za-depozitno-rabotenje.pdf

Извештај со најзначајните показатели

Реден број	Најзначајни показатели	Износ во 000 денари / Процент	Забелешка
1	2	3	4
1	Структура на сопствените средства		
1,1	Редовен основен капитал (РОК)	100.122	
1,2	Додатен основен капитал (ДОК)	0	
1,3	Основен капитал	100.122	
1,4	Дополнителен капитал (ДК)	0	
1,5	Сопствени средства	100.122	
2	Капитал потребен за покривање на ризиците		
2,1	Кредитен ризик	20.179	
2,2	Валутен ризик	441	
2,3	Оперативен ризик	7.108	
2,4	Ризик од промена на цените на стоките	0	
2,5	Пазарни ризици	0	
2,6	Ризик од порамнување / испорака	0	
2,7	Ризик од другата договорна страна	0	
2,8	Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците	27.728	
3	Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците	346.604	
4	Стапка на адекватност на капиталот	28,89%	
5	Стапки пропишани од Народната банка		
5,1	Редовен основен капитал	4,50%	
5,2	Основен капитал	6,00%	
5,3	Стапка на адекватност на капиталот	20,00%	
6	Стапка на нефункционалните кредити	3,58%	
7	Стапка на повратот на активата	0,34%	
8	Стапка на повратот на капиталот и резервите	1,21%	
9	Вкупна стапка на заштитните слоеви на капиталот		
10	Стапка на задолженост	28,28%	
10,1	Износ на изложеноста	358.671	
11	Ликвидност		
11,1	Стапка на покриеност со ликвидност	2,23	
11,2	Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност	2,23	
11,3	Просечна вредност на ВКЛА	29.926	
11,4	Просечна вредност на ВПО	26.416	
11,5	Просечна вредност на ВПП	9.121	
11,6	Просечна вредност на НПО	12.036	

Извештај за генералната рамка за управување со ризиците

Реден број	Елементи од системот за управување со ризиците	Опис
1	2	3
1	Стратегија и политика за управување со ризиците	<p>ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК</p> <p>(1) Политика за управување со кредитен ризик (во понатамошниот текст Политиката) е дел од целокупниот систем на Штедилницата за управување со ризици со цел да ги исполни барањата за управување со кредитниот ризик определени со важечката законска регулатива и го дефинира пристапот на Штедилница ФУЛМ (во понатамошниот текст Штедилницата) кон кредитирање на клиенти.</p> <p>(2) Кредити се одобруваат на кредитобаратели кои ги исполнуваат следниве критериуми:</p> <p>1) Карактер - кредитобарателот мора да е познат на Штедилницата како угледен човек со одговорен карактер. Кредитобарателот треба да покаже воља да придонесува за доброто на заедницата и за подобрување на социјалната и економската состојба во рамките на заедничката врска. При анализа на карактерот на кредитобарателот (лица/поврзани лица со кои Штедилницата и/или Основачот имаа нарушени деловни односи) да се врши дополнителна зголемена контрола при потенцијално кредитирање и доколку се утврди зголемување на кредитниот ризик тоа лице да се одбие.</p> <p>2) Капитал и кредитната способност на клиентот - се однесува на анализа на сите средства со кои располага кредитобарателот.</p> <p>3) Залог - квалитет на обезбедување што е потребно за да се одобри кредит (залог на подвижен, осигурување на кредит, меници, жиранти и др.).</p> <p>ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСЕН РИЗИК</p> <p>Политика за управување со ликвидносниот ризик ги опфаќа следните елементи:</p> <p>1) Постапка и правила за утврдување и следење на стапката на покриеност соликвидност;</p> <p>2) утврдувањето и одржувањето соодветно ниво на ликвидност;</p> <p>3) воспоставувањето и редовното ревидирање на планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;</p> <p>4) Организацииска структура за управување со ликвидносниот ризик;</p> <p>5) Постапки и процедури на внатрешна контрола и ревизија;</p> <p>6) Информативен систем;</p> <p>7) Стрес-тестирање;</p> <p>ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН РИЗИК</p> <p>Идентификување на оперативниот ризик</p> <p>(1) Процесот на идентификување на оперативниот ризик овозможува да се опфатат сите ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани кои што можат или не можат лесно да се квантифицираат. Исто така, воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик треба да овозможи опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори. Оттука, ефикасното идентификување на оперативниот ризик треба да ги земе предвид внатрешните и надворешните фактори кои што можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на штедилницата. Оцена или мерење на оперативниот ризик.</p> <p>(1) Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата треба да ја оцени и чувствителноста на овој ризик, што ќе овозможи подобра распределба на потребните ресурси за управување со оперативниот ризик.</p> <p>(2) Штедилницата користи неколку инструменти за оцена на оперативниот ризик, и тоа:</p> <p>1) Сопствена оцена на ризикот – штедилницата прави оцена на сопственото работење и активностите кои што ги врши за да ги утврди потенцијалните ризични настани. Овој процес се одвива кај самата штедилница (интерно) и може да вклучи пополнување на разни прашалници/листи во врска со оперативниот ризик (цхецклистс) и/или организирање работилници во штедилницата за изложеноста на оперативен ризик. Сопствената оцена може да ги вклучи следниве елементи: опис на разбирањето на оперативниот ризик, идентификување на ризичните настани, определување на носителите (лица, организациски единици, производи или услуги, системи и слично) на тие настани, определување на лицата кои што треба да преземат соодветни активности за контрола и намалување на оперативниот ризик и слично.</p> <p>2) Показатели на ризик – најчесто станува збор за финансиски показатели кои што даваат слика за профилот на ризичност на штедилницата. Овие показатели треба да се разгледуваат на редовна основа (месечно или квартално) со цел навремено да се идентификуваат промените кои што можат негативно да влијаат врз нивото на ризичност. Како примери за вакви показатели можат да се земат: фреквенцијата и/или големината на грешките и пропустите и слично;</p> <p>Следење на оперативниот ризик</p> <p>(1) Редовното следење на оперативниот ризик овозможува навремено идентификување на проблемите или недостатоците во политиките, процедурите или практиките за управување со овој ризик. Тоа претставува основа за преземање навремени мерки за отстранување на утврдените проблеми/недостатоци, што од своја страна придонесува за намалување на бројот и големината на остварените загуби.</p> <p>(2) За ефикасно следење на оперативниот ризик, штедилницата може да определи гранични вредности на за ризик коишто ги користи за мерење на овој ризик. Треба да ги земат предвид потенцијалните извори на оперативен ризик, како што се брзот развој, воведувањето нови производи, промени во човечките ресурси, грешки при спроведувањето трансакции или во функционирањето на информациските системи и слично.</p> <p>(3) Граничните вредности за ризик од став 2 од овој член се определуваат со Одлука на Единствен содружник. Одлуката треба да се ревидира најмалку еднаш во годината</p>
2	Организациска поставеност на функцијата	https://www.fulm.com.mk/wp-content/uploads/2025/04/Organization-Chart-centrala-1-1.png

3	Инструменти за заштита и за намалување на ризиците	<p>(1) Кредитната способност на клиентот се утврдува најмалку според следните критериуми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Карактерот на клиентот, односно неговите статусни и економски особености, квалитетот на програмата/проектот (доколку е потребен) за што е побарана финансиска поддршка од Штедилницата; 2) Висината на капиталот и имотната сила на клиентот, вклучувајќи ја неговата способност за остварување на идни парични приливи за отплата на обврските 3) Капацитет - кредити се одобруваат само на кредитобаратели кои ќе покажат пред Штедилницата дека имаат способност да ги исплаќаат месечните рати за отплата на кредитот 4) Проценка на веројатноста дали употребата на средствата според договорената намена на кредитот или друг облик на изложеност на кредитен ризик ќе предизвика готовински прилив кај клиентот во обем и динамика што ќе одговара на договорениот начин на отплата на обврските. 5) Перспективата на клиентот и на дејноста на која и припаѓа клиентот - анализа на ситуацијата во стопанството и/или технички и социјални аспекти кои можат да имаат влијание врз одлуката за одобрување на кредитот. 6) Можните влијанија од лицата поврзани со клиентот врз неговата кредитна способност; 7) Нивото на задолженост на клиентот врз основа на кредити и други форми на кредитна изложеност од Штедилницата и од други банки, обврски кон други правни и физички лица и слично, утврдени врз основа на внатрешни и /или надворешни извори на податоци. (извор на податоци: последно објавен Кредитен регистар на Народна банка); 8) Нивото на показателот ДСТИ (англ. Debt service-to-income) <p>(2) Утврдување на уредноста во измирувањето на обврските од страна на клиентот</p> <p>(3) Утврдување на квалитетот на обезбедувањето се имаат предвид следните елементи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) можноста за продажба на обезбедувањето; 2) документираноста на обезбедувањето и можноста за негов надзор од страна на Штедилницата; 3) можност за присилна наплата на обезбедувањето; 4) Штедилницата утврдува исправка на вредноста и посебна резерва за кредитните изложености врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба на поединечна и/или на групна основа, најмалку на месечна основа <p>Одржувањето на соодветно ниво на ликвидност Штедилницата извршува со:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Планирање и управување со приливите и одливите на парични средства ; 2) Воспоставување и одржување на соодветна рочна структура на активата и пасивата ; 3) Користење на претпоставките за очекувана резидуална рочност; 4) Утврдување и следење на концентрација кај изворите на средства; 5) Одржување на стапките на покриеност со ликвидност пропишани со одлуките на НБРСМ 6) Утврдување и следење на интерните ликвидносни показатели. <p>Контрола и намалување на оперативниот ризик</p> <p>(1) Заради воспоставување соодветна контрола на нивото на оперативен ризик, Штедилницата врши анализа која што ќе овозможи утврдување на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ризиците коишто ќе ги прифати како дел од нејзиното работење, а ќе ги покрива преку издвојување соодветно ниво капитал или преку нивно вклучување во цената на производите/услугите коишто ги нуди; 2) ризиците коишто ќе бидат прифатени и ќе бидат предмет на контрола или намалување, вклучувајќи и нивен пренос на трети лица преку осигурување на ризичните настани; 3) ризиците коишто нема да ги прифати (ќе ги избегнува). <p>(1) Контролата ќе содржи и:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) следење на концентрацијата на одлучување со цел доследно почитување на овластувањата утврдени со Политика за управување со кредитен ризик на Штедилницата и правата за одобрување на кредити кои произлегуваат од неа (ризик од остварената концентрација на одлучување) 2) следење на исполнувањето на законските прописи во областа на супервизорските стандарди (ризик по основ на ризикот на законската регулатива). 3) адекватна поделба на должности со цел елиминирање на преклопувањето на извршителската од контролорската функција и 4) преземање мерки за привремено замрзнување на сметките и одбивање за вршење на трансакции како и издвојување на резервација за покривање на таков вид ризик (ризик од перење пари); 5) следење на сомнителните трансакции на физичките и правните лица, 6) Дефинирање на области или сегменти во работењето кои се потцијално повеќе ризични од останатите во Штедилницата <p>(1) Пред да се прифати ризикот треба да се разгледаат следниве аспекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Потенцијалниот износ на загуба; 2) Можноста за претрпување на загуба, и 3) Потреба од осигурување на услугите кои се даваат <p>Култура на ризик</p> <p>(1) Во рамките на воспоставената корпоративна култура и вредности, штедилницата воспоставува и спроведува соодветна култура на ризик, заснована на принципи и очекувања за одговорно и етичко однесување при преземањето на оперативниот ризик во рамките на сите активности во штедилницата.</p> <p>(2) Штедилницата обезбедува јасно споделување (обуки и слично) на корпоративните вредности и на целите на воспоставениот систем за управување со оперативниот ризик, во обем и детали што нема да ја нарушат тајноста на чувствителните информации, а ќе овозможат создавање и одржување на свесноста на органите и вработените за оперативниот ризик и за нивните овластувања и одговорности при преземањето и управувањето со оперативниот ризик</p>
4	Документ за прифатливо ниво на ризик	<p>(1) Политиката за прифатливо ниво на ризик е формален документ (англ. risk appetite statement) за прифатливо ниво на ризик, во кој се наведува збирното ниво на ризик и видовите ризици кои штедилницата е подготвена да ги преземе или да ги избегне за да ги постигне своите долгорочни цели.</p> <p>(2) Политиката за прифатливо ниво на ризик вклучува најмалку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Квалитативни и/или квантитативни показатели/индикатори за изложеност на ризици и нивните прагови; 2) Интерни лимити за ограничување на изложеноста на ризици; 3) Претпоставки коишто штедилницата ги зема предвид при утврдување на прифатливо ниво на ризик; 4) Начин на комуникација на утврденото прифатливо ниво на ризик со лицата вклучени во преземањето и управувањето со ризици.
5	Трансакции во рамките на групата / со поврзани лица	Не е применливо

Извештај за корпоративното управување

Реден број	Корпоративно управување	Опис
1	2	3
1	Состав, надлежности и функционирање на надзорниот одбор	<p>Составен од 5 члена избрани од Управен одбор на ЗГ ФУЛМ и Претседател на ЗГ ФУЛМ како законски застапник.</p> <p>Надлежности: Донесува одлука за измени и дополнувања на Изјавата за основање и пречистен текст од Изјавата, го избира и го отповикува Управителот на Штедилницата, донесува Одлука за Статусни измени и за престанок на работењето на Штедилницата, ја усвојува деловната политика и развојниот план, го одобрува воспоставувањето и организацијата на системот за внатрешна контрола, ја организира Службата за внатрешна ревизија, носи Политики за работењето на Штедилницата, разгледува и усвојува извештаи за работењето на Штедилницата, Одлучува за здружување и членство на Штедилницата во организации во земјата и странство, Одлучува за формирање и укинување на шалтерски места и претставништва на Штедилницата во земјата и за нивно овластување во правниот промет, одлучува за формирање и укинување на Филијали на Штедилницата во земјата и за нивно овластување во правниот промет и останати работи наведени детално во Изјавата за основање на Штедилницата</p> <p>Единствениот содружник се состанува најмалку 2 пати во текот на една деловната година. Единствениот содружник може да одлучува преку допишување или одлучувањето да се врши по електронски пат. Управителот на Штедилницата учествува во работата на Единствениот содружник без право на глас. За својата работа на секој состанок на Единствениот содружник се изготвува записник</p>
2	Состав, надлежности и функционирање на управниот одбор	<p>Составен од 1 член-Управител.</p> <p>Управителот на Штедилницата е одговорен за работењето на Штедилницата и за обврските што ги превзема Штедилницата. Управителот на Штедилницата, е одговорен за законитоста на работењето на Штедилницата. Управителот на Штедилницата е одговорен за својата работа пред единствениот содружник на Штедилницата</p> <p>Управителот: управува со Штедилницата, ја застапува Штедилницата во правниот промет со трети лица, ги извршува одлуките на Единствениот содружник на Штедилницата односно се грижи за нивното спроведување, покренува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата и други надлежности согласно Изјавата за основање на Штедилницата</p>
3	Број на членства во органите на управување и надзор	
4	Политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување	
5	Начин на обезбедување соодветност на членовите на управниот и надзорниот одбор	
6	Одбор за управување со ризиците	
7	Систем за известување	
8	Извештај за корпоративното управување	

Извештај за сопствените средства
со состојба на 31.12.2025

Ред. бр.	Опис	Износ	Забелешка
1	2	3	4
I	Сопствени средства		
1.	Сопствени средства	100.122	
2.	Основен капитал	100.122	
3.	Редовен основен капитал (РОК)	100.122	
3.1.	Позиции во РОК	102.330	
3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	75.607	
3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	0	
3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	15.227	
3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	11.384	
3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходните години	0	
3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	0	
3.1.7.	Збирна сеопфатна добивка или загуба	112	
3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	-2.208	
3.2.1.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	0	
3.2.2.	(-) Нематеријални средства	-2.208	
3.2.3.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	0	
3.2.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	
3.2.4.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	
3.2.4.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	
3.2.4.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	
3.2.4.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0	
3.2.5.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0	
3.2.6.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0	
3.2.7.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0	
3.2.8.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	0	
3.2.9.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0	
3.2.10.	(-) Трошоци за данок	0	
3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	0	
3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	0	
3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на сеќуритизација	0	
3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0	
3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0	
3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0	
3.4.	Позиции како резултат на консолидација	0	
3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	0	
3.4.2.	Останато	0	
3.5.	Други позиции од РОК	0	
		0	
4.	Додатен основен капитал (ДОК)	0	
4.1.	Позиции во ДОК	0	
4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	0	
4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	0	
4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	0	
4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	
4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	

Ред. бр.	Опис	Износ	Забелешка
1	2	3	4
4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	
4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	
4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0	
4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0	
4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0	
4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0	
4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	0	
4.2.6.	(-) Трошоци за данок	0	
4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	0	
4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0	
4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0	
4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0	
4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0	
4.4.	Позиции како резултат на консолидација	0	
4.4.1.	Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	0	
4.4.2.	Останато	0	
4.5.	Други позиции од ДОК	0	
5.	Дополнителен капитал (ДК)	0	
5.1.	Позиции во ДК	0	
5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	0	
5.1.2.	Субординирани кредити	0	
5.1.3.	Премија од капиталните инструменти од ДК	0	
5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	0	
5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	0	
5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	0	
5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	0	
5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	0	
5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0	
5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0	
5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0	
5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0	
5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	0	
5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0	
5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0	
5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0	
5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0	
5.4.	Позиции како резултат на консолидација	0	
5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	0	
5.4.2.	Останато	0	
5.5.	Други позиции од ДК	0	

II. Податоци за ограничувањата:

**Извештај за активата пондерирана според ризиците
со состојба на 31.12.2025**

во 000
денари

Ред. бр.	ОПИС	Износ	Забелешка
1	2	3	4
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ		
1	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК	252.243	
1,1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	20.179	
1,2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		
2	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	5.509	
2,1	Агрегатна девизна позиција	0	
2,2	Нето-позиција во злато	441	
2,3	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	5.509	
2,4	Актива пондерирана според валутниот ризик		
3	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК	7.108	
3,1	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	0	
3,2	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	88.853	
3,3	Актива пондерирана според оперативниот ризик		
4	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	0	
4,1	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	0	
4,2	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	0	
4,3	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување / испорака	0	
4,4	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	0	
4,5	Капитал потребен за покривање на другите ризици (4.1+4.2+4.3+4.4)	0	
4,6	Актива пондерирана според други ризици	0	
5	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ	346.604	
6	Капитал потребен за покривање на ризиците	69.321	
7	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	100.122	
8	СТАПКА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (7/5)	28,89%	

Извештај за висината на стапката на покриеност со ликвидност

Реден број	ОПИС	Износ				Просечна вредност $7=(3+4+5+6)/4$
		T	T-1	T-2	T-3	
1	2	3	4	5	6	7
ДЕЛ 1. ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЛИКВИДНА АКТИВА (ВКЛА)						
1	Ниво 1 ликвидна актива	30.225	12.131	12.962	64.387	29.926
1,1	Парични средства	6.225	5.464	5.962	6.364	6.004
1,2	Средства на банката кај и изложеност кон Народната банка	24.000	6.667	7.000	58.023	23.922
1,3	Изложеност кон или изложеност гарантирана од централната влада на РСМ	0	0	0	0	0
1,4	Останати позиции од ниво 1 ликвидна актива	0	0	0	0	0
2	Ниво 2 ликвидна актива	0	0	0	0	0
2,1	Ниво 2А	0	0	0	0	0
2,2	Ниво 2Б	0	0	0	0	0
3	Висококвалитетна ликвидна актива (ВКЛА)	30.225	12.131	12.962	64.387	29.926
ДЕЛ 2. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ						
4	Мали депозити	26.069	26.085	27.761	25.749	26.416
4,1	Стабилни депозити	9.887	9.915	9.934	10.252	9.997
4,2	Останати мали депозити	16.182	16.170	17.827	15.497	16.419
5	Оперативни депозити	0	0	0	0	0
6	Вишок на оперативни депозити	0	0	0	0	0
7	Неоперативни депозити	0	0	0	0	0
8	Преземени вонбилансни обврски	0	0	0	0	0
9	Останати одливи	0	0	0	0	0
10	Вкупни парични одливи (ВПО)	26.069	26.085	27.761	25.749	26.416
ДЕЛ 3. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ						
11	Приливи од необезбедени трансакции	9.438	13.151	13.007	888	9.121
12	Приливи од обезбедено кредитирање и трансакции предизвикани од пазарот на капитал	0	0	0	0	0
13	Вкупен прилив од своп-договор на обезбедување	0	0	0	0	0
14	Намалувања на приливите	0	0	0	0	0
15	Вкупни парични приливи (ВПП)	9.438	13.151	13.007	888	9.121
ДЕЛ 4. ВКУПНА ПРИСПОСОБЕНА ВРЕДНОСТ						
16	ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЛИКВИДНА АКТИВА	30.225	12.131	12.962	64.387	29.926
17	НЕТО ПАРИЧЕН ОДЛИВ	11.596	6.521	6.940	23.085	12.036
18	СТАПКА НА ПОКРИЕНОСТ СО ЛИКВИДНОСТ (%)	235,60%	189,62%	186,73%	281,70%	223,41%

Извештај за стапката на задолженост
за II полугодие од 2025 година

во 000 денари

Ред. бр. 1	Опис 2	Месец 1 3	Месец 2 4	Месец 3 5	Месец 4 6	Месец 5 7	Месец 6 8
1.	Билансни позиции	357.977	357.768	358.245	362.663	360.010	355.365
1.1.	Побарувања од централните влади и централните банки	60.885	60.933	61.894	64.900	61.562	64.358
1.2.	Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт	0	0	0	0	0	0
1.3.	Побарувања од јавните институции	0	0	0	0	0	0
1.4.	Побарувања од мултилатералните развојни банки и меѓународните организации	0	0	0	0	0	0
1.5.	Побарувања од банките	0	0	0	0	0	0
1.6.	Побарувања од други трговски друштва	0	0	0	0	0	0
1.7.	Портфолио на мали кредити	260.490	259.772	259.460	258.829	258.971	257.510
1.8.	Побарувања покриени со станбени објекти	0	0	0	0	0	0
1.9.	Побарувања покриени со деловни објекти	0	0	0	0	0	0
1.10.	Удели во инвестициски фондови	0	0	0	0	0	0
1.11.	Останати позиции	37.263	37.724	37.477	39.520	40.063	35.705
1.12.	(-) Одбитни ставки од основниот капитал	-661	-661	-586	-586	-586	-2.208
2.	Финансиски деривати	0	0	0	0	0	0
2.1.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на пазарна вредност	0	0	0	0	0	0
2.2.	Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на оригинална изложеност	0	0	0	0	0	0
3.	Трансакции со хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
4.	Вонбилансни позиции	0	0	0	0	0	0
4.1.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10%	0	0	0	0	0	0
4.2.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20%	0	0	0	0	0	0
4.3.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50%	0	0	0	0	0	0
4.4.	Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100%	0	0	0	0	0	0
5.	Вредност на изложеноста	357.977	357.768	358.245	362.663	360.010	355.365
6.	Вредност на капиталот	101.669	101.669	101.744	101.744	101.744	100.121
7.	Стапка на задолженоста	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
8.	Просечна стапка на задолженост						0,28